

## Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Фармацевтски факултет - Скопје**

I.1.2) Адреса: **Мајка Тереза 47**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Бети Матева**, адреса на е-пошта: **bema@ff.ukim.edu.mk** телефон/факс: **3126032/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Огл
Набавка на софтвер за одржување испити	48000000-8	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	305.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на персонални компјутери и компјутерска опрема	30120000-6 30200000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на заштитни маски, ракавици и средства за дезинфекција	33741300-9 33000000-0 33141420-0	Стоки	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Јануари		
Заштитни ракавици за Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи	33141420-0	Стоки	Набавки од мала вредност	120.000,00 ден.	Февруари		
Алат, прибор и потрошен материјал за поправки и одржување на просториите на Фармацевтски Факултет	44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на ситна лабораториска опрема за настава	33000000-0 38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на општи хемикалии, реагенси и потрошен материјал за Центарот за фармацевтска нанотехнологија	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Огл
Набавка на специфични хемикалии, реагенси и потрошен материја за Центарот за нанотехнологија	33600000-6 33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на хемикалии и реагенси за клеточни култури	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Материјали за репрезентација и подароци за гости	18530000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на преносни компјутери	30213100-6	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Научно - истражувачки проект финансиран од УКИМ	73110000-6 38000000-5 73111000-3 38970000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	240.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на специфични реагенси за Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи	33696300-8 33696500-0 33600000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на хемикалии реагенси и потрошен материјал за Центарот за природни производи	33696300-8 33696000-5 33000000-0 33600000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на опрема за настава по биотехнологија	33000000-0 38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на средства за хигена, прехранбени производи и пијалоци	15000000-8 39800000-0 15800000-6 39830000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на канцелариски материјал	30199000-0 30190000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Опременување на работни простории на Фармацевтски Факултет	39120000-9 39100000-3 39130000-2 39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка и инсталација на систем за контрола на влез за Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	72200000-7 51900000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на работни униформи за Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	18100000-0 18110000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Огл
Набавка на работни канцелариски столици	39113000-7 39110000-6 39112000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на реагенси за молекуларна биологија и генетика	33000000-0 33600000-6 33696500-0 33696300-8 33696000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на сертификирани хемиски супстанции и реагенси за Центар за испитување и контрола на лекови	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на УПС уреди за непрекинато напојување и логер за температура за ентарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	31000000-6 31154000-0 30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на ситен потрошен материјал за настава	38000000-5 33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Олуци и кровни лимови	44163111-1 44000000-0 45261300-7 45261000-4 45000000-7 45261310-0 45260000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на потрошен лабораториски материјал за Центар за природни производи	38000000-5 38400000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Март		
Набавка на специфични хемикалии, реагенси и потрошен материјал за Центар за контрола на труенње	33600000-6 33696000-5 33696500-0 33696300-8	Стоки	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Март		
Набавка на делови за докомплетирање на опрема за фотодокументирање за Центар за испитување и контрола на лекови	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	305.000,00 ден.	Март		
Набавка на лабораториски столчиња	39110000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Март		
Набавка на лабораториски фрижидери за Центарот за биомолекуларни лабораториски анализи	39711123-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Март		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Огл
	39711100-0						
	39711110-3						
Набавка на Одори за промоции на дипломирани студенти	18000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Март		
Набавка на лабораториски потрошен материјал за настава	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Април		
Набавка на инструментална лабораториска опрема за настава	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Април		
Набавка на хроматографски колони за Центарот за испитување и контрола на лекови	38400000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Април		
	38000000-5						
Набавка на хемикалии за настава	33600000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Април		
	33000000-0						
Набавка на ситна лабораториска опрема за Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Мај		
Набавка на лабораториски потрошен материјал за научно истражувачка работа	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Мај		
	33600000-6						
Набавка на комплет реагенси за автоматизирана екстракција на нуклеински киселини	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Мај		
	33600000-6						
Набавка на референтни материјали, стандарди и други хемикалии за научно истражувачка работа	33600000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Мај		
	33000000-0						
Набавка на гасови и изнајмување на боци за нивно складирање	24111000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Мај		
	24100000-5						
	24110000-8						
Набавка и инсталација на противпожарни сензори и друга опрема за заштита при работа	35110000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Мај		
	35111000-5						
Набавка на генератор за електрична енергија за подршка на опрема на Центрите на Фармацевтски Факултет	31100000-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.900.000,00 ден.	Јуни		
	51110000-6						
Набавка на хроматографски колони за настава и за научно - истражувачки прокет	73000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Јуни		
	38000000-5						
Набавка на олигонуклеотиди и специфични реагенси за генотипизација во реално време	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Јуни		
	24000000-4						
Набавка на софтвер за евиденција и работа со пациенти во Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	72200000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Јуни		
	48700000-5						
	72263000-6						

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Огл
Набавка на специфични реагенси Pumi <sup>na</sup> miniseq апарат за масовно паралелно секвенционирање	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Јуни		
Набавка на фрижидер, клима уред и машина за садови	39713100-4 39711110-3 39717000-1 39711100-0 39711123-7	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Јуни		
Специфични хемикалии за научноисражувачка работа за Институтот за фармакогнозија	73000000-2 33600000-6 33690000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Јуни		
Набавка на УПС уреди за непрекинато напојување	30000000-9 31000000-6 31154000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Септември		
Набавка на општи реагенси за молекуларна биологија и генетика	33600000-6 33696000-5 24310000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Октомври		
Набавка на хемикалии за научно - истражувачка работа	24000000-4 24320000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Октомври		
Набавка на лабораториски потрошен материјал за Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи	33793000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Ноември		
Набавка на компатибилни тонери за ласерски печатари и кертриџ за инјект печатари	30125100-2	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Ноември		
Набавка на реагенси за испитување на вируси	33696000-5 33696300-8 33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	800.000,00 ден.	Ноември		
Набавка на венџијан, варијолајт и ролетни	39515400-9 39515430-8	Стоки	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Декември		
Набавка на потрошен лабораториски материјал за Центар за испитување и контрола на лекови	33790000-4 33000000-0 33792000-8 24000000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Декември		
Набавка на кертриџ и проточни ќелии за illumina miniseq апарат за масивно паралелно секвенционирање	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на електрична енергија	65400000-7 65000000-3	Услуги	Посебни услуги	1.300.000,00 ден.	Јануари	преку УКИМ	
Набавка на услуги за изнајмување на интегриран софтвер за материјално финансво работење за период од една година	48000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	160.000,00 ден.	Февруари		
Ангажирање на агенција за планирање и реализација на патувања	63000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Февруари		
Шпедитерски услуги за потребите на Фармацевтски Факулете	63523000-1	Услуги	Отворена постапка	305.000,00 ден.	Февруари		
	63520000-0						
	63000000-9						
Одржување и сервисирање на специфична опрема за која има единствени овластени сервисери	50400000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Февруари		
Сервис и одржување на ситна лабораториска опрема на Фармацевтски Факултет	50000000-5	Услуги	Отворена постапка	305.000,00 ден.	Февруари		
	38000000-5						
	50400000-9						
Услуги за обуки	80500000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Одржување и сервисирање на лиофилизатори	38000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Машинско Чистење на просториите на Фармацевтски Факултет	90900000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Одржување на веб портал на НФИЦ	72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на софтвер Molecular conceptor за настава за Институтот за фармацевтска хемија	72000000-5	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	150.000,00 ден.	Февруари		
Сервисирање и одржување на ситна лабораториска опрема на Центрите при Фармацевтски Факултет	50000000-5 50400000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Февруари		
Одржување и сервисирање на специфична опрема за потребите на Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	50000000-5	Услуги	Отворена постапка	3.100.000,00 ден.	Февруари	рамкова спогодба во период од 3 години	
Сервис и одржување на специфична опрема	50000000-5	Услуги	Отворена постапка	3.100.000,00 ден.	Февруари	рамковна спогодба во период од 3 години	
Набавка на авиобилети за службени патувања	63512000-1	Услуги	Поедноставена отворена постапка	305.000,00 ден.	Март		
	63510000-7						
Набавка на услуги за одржување на градежни објекти и опрема	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Март		
Такси услуги (превоз на патници)	60000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	250.000,00 ден.	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Угостителски услуги	55000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Мај		
Шпедитерски услуги за потребите на Центарот за испитување и контрола на лекови	63000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Мај		
Реорганизација (ажурирање) и реконфигурација на локална мрежа LAN за интернет и комуникација	30000000-9 72000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.220.000,00 ден.	Мај		
Изработка и одржување на модул за студенска евалуација на наставен кадар	72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	90.000,00 ден.	Мај		
Печатарски и графички услуги	79000000-4	Услуги	Отворена постапка	305.000,00 ден.	Мај		
Мобилни и комуникациски услуги	64200000-8 32500000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	610.000,00 ден.	Мај		
Изнајмување Фотокопир машини	30000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Септември		
Набавка на услуги за осигурување на студентите на Фармацевтски факултет од последица несреќен случај - незгода	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Септември		
Сервис и одржување на лабораториски апарати и лабораториски инструменти на Центрите при Фармацевтски Факултет	50000000-5 50400000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Септември		
Обнова на лиценца за софтвер Medicines complete за настава за определување на интеракции на лекови и несакани реакции	48000000-8	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	250.000,00 ден.	Септември		
Набавка на услуги од авторска агенција	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Октомври		
Набавка на услуги за осигурување на градежни објекти и подвижен имот	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	305.000,00 ден.	Ноември		
Одржување компјутерска опрема	50000000-5 50312000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	305.000,00 ден.	Ноември		
Систематски преглед на вработени	85100000-0 85000000-9	Услуги	Отворена постапка	305.000,00 ден.	Декември		
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	90900000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Декември		
Огласување во дневни весници (на македонски и албански јазик)	64111000-7 22000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	180.000,00 ден.	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реновирање на работни простории на Фармацевтски Факултет	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Февруари		
Реновирање на лаборатории на Фармацевтски факултет	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	610.000,00 ден.	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Доградба на постоечки објект	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	17.000.000,00 ден.	Мај		

Датум на првична објава на ЕСЈН **31.01.2021**

Датум на објава на верзија **31.01.2021 13:12**